

Fact Sheet Two: Where does your rubbish go?

Каде оди вашето ѓубре?

Што се случува со ѓубрето во кантата со зелен капак откако ќе се собере?

- Содржината во кантата со зелен капак се носи во објектот за рециклирање (РРФ) и од неа се прави компост. Содржината од ѓубрето која не може да се компостира се испраќа во депонија.



Каде оди вашето ѓубре?
Дознаете со БЕСПЛАТНА турнеја!

Дојдете на турнеја низ нашите капацитети и дознаете што се случува со вашето ѓубре откако го напушти вашиот дом.

Јаветесе на МРЦ на 9306 6348 за резервација.

Што се случува со ѓубрето во кантата со жолт капак откако ќе се собере?

- Содржината во кантата со жолт капак (предмети кој се рециклираат како што се хартија, стакло, конзерви и пластика) се носи до објектот за рециклирање (мрф). Секој предмет е разделен и испратен за рециклирање.



Каде можете да ги однесите поголемите количества домашно ѓубре?


Ако имате ѓубре кое не можете да го ставите во домашната канта за ѓубре вие можете да го однесите до Станица за Преработка на Отпадоци. Постојат следниве две.

- Тамала парк
- Центар за рециклирање Балката




Каде можам да ги однесам предметите кој се многу добри за да се исфрлат?

Ако имате предмети кој се многу добри за да се исфрлат или пак немате веќе потреба за истите предмети, тогаш вие можете бесплатно да ги оставите во една од нашите станици за преработка во Тамала Парк или Балката. (долу споменатите адреси) или пак можете да ги донирате до вашиот локален Оп Шоп. Овие предмети може да се употребуваат од некој друг.




Што да правам со мојот отпад од градината?

Вашиот отпад од градината може да биде ставен во кантата со зелен капак. Исто така многу општини посебно за гној и компост организираат собирањена зелен отпад од вашиот тротоар каде се собираат отпадоци од градината (трева, исечени дрвциња, остатоци од кастрење итн).



"Дали знаете дека фрижидерите се одлични за фарми на глисти?"



Што да правам со мојот домашен отпад кој е опасен?

Домашниот отпад кој е опасен-како што е отпадот од бои, шалитри и хемикали за базени кој содржуваат отровни материи треба да биде безбедно отстранет и да не ги ставате ваквите производи во ни една од вашите канти.

Жителите ќе можат ваквите домашни опасни отпадоци да ги донесат во центрите за преработка во Тамала Парк или во Балката. Како алтернатива вашата општина можно е да организира специјален ден за собирање на отровни отпадоци каде вие ќе можете да ги однесите вашите материи за нивно безбедно отстранување.

Ваквите денови се огласуваат на локално нивоу.

Телефонски броеви во вашата локална општина

City of Joondalup	9400 4000
City of Perth	9461 3421
City of Stirling	9345 8555
City of Wanneroo	9405 5000
Town of Cambridge	9347 6000
Town of Victoria Park	9311 8111
Town of Vincent	9273 6000
Mindarie Regional Council	9306 6303

Recycling Centres

Bring items for re-use or recycling to one of these two Recycling Centres, free of charge.

Tamala Park
1700 Marmion Ave,
Mindarie
Phone 9306 6303

Open Tues - Sun
Hours 7am - 4.45pm

Recycling Centre Balcatta
238 Balcatta Rd,
Balcatta
Phone 9345 8555

Open 7 Days
Hours 7.30am - 4pm

(Both closed Christmas Day,
New Years Day and Good
Friday)



Reducing, Reusing, Recycling